

Врз основа на член 19 став (1) точка 20) од Законот за ревизија (Службен весник на РМ, број 158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014, 138/2014, 192/2015 и 23/2016 година), а во врска со член 24 став (1) точка 4) од Статутот на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРПМ), Собранието на ИОРПМ на предлог на Управниот одбор, на седницата одржана на 21.03.2018 година, усвои

Годишен извештај за работа на Институтот на овластени ревизори на РМ за 2017 година

Содржина

- I. Резиме
- II. Активности на телата на ИОРПМ
 - Собрание
 - Управен одбор
 - Надзорен одбор
 - Комисии на ИОРПМ
- III. Финансиски информации

I. Резиме

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРПМ) спроведува активности согласно надлежностите уредени со Законот за ревизија и Статутот на ИОРПМ. Во 2017 година, беа спроведени активности за усогласување на интерните акти на ИОРПМ со **Законот за измени и дополнувања на Законот за ревизија** (Службен весник на РМ, 188/2013 и 138/2014).

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија во 2017 година спроведе настани за **Континуирано професионално усовршување (КПУ)** за овластените ревизори. Во рамките на Годишната програма за КПУ за 2017 година беа спроведени 9 настани за КПУ или вкупно 64 часа, за да им се овозможи на овластените ревизори да ја исполнат законската обврска да посетуваат најмалку 120 часа за период од три години, односно најмалку 30 часа годишно во рамките на континуирано професионално усовршување од областа на сметководството и ревизијата, согласно член 28 од Законот за ревизија. За одржување на предавања на темите предвидени во Годишната програма за КПУ за 2017 година беа поканети и изразија интерес предавачи од Дирекција за заштита на лични податоци, Управата за финансиско разузнавање, Агенција за супервизија на осигурувањето, Еуростандард Банка АД Скопје, Комисија за хартија од вредност, Економски факултет Скопје, ЕСП – Развој и управување на човечки ресурси, овластени ревизори, претставници на друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци, вработените на ИОРПМ, како и предавачи со други домашни и меѓународни сертификати. Вкупно беа опфатени 29 различни теми. Предавањата се однесуваа на континуирано професионално образование (меѓународни сметководствени стандарди, меѓународни стандарди за финансиско известување, меѓународни стандарди за ревизија, законска регулатива, контрола на квалитетот на ревизорските услуги, Кодекс на етика за професионалните сметководители) и континуирано професионално усовршување (актуелни теми). Од 22 декември 2017 година до 05 јануари 2018 година, беше спроведено **електронско следење на КПУ** на овластените ревизори за кое што се признаваат 8 часа КПУ за 2017 година.

На 10, 29 и 30 ноември 2017 година, ИОРПМ спроведе настани за **КПУ за сметководители и овластени сметководители**, во вкупно времетраење од 24 часа, односно 8 КПУ часа по ден. Настаните беа спроведени врз основа на договор за акредитација за вршење на Континуирано професионално усовршување за сметководители и овластени сметководители кое што се спроведува согласно Законот за вршење на сметководствени работи, склучен со ICC Macedonia (International Chamber of Commerce Macedonia).

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија во 2017 година спроведе две сесии за полагање на **испитот за стекнување на звањето ревизор**, согласно член 54 од Законот за ревизија, што беа спроведени во јуни 2017 и декември 2017 година. Во 2017 година, девет кандидати кои го положија испитот се стекнаа со уверение за ревизор, издадено од страна на ИОРПМ.

Во 2017 година, ИОРПМ издаде пет уверенија за ревизор врз основа на доставени барања за **признавање на квалификација за ревизор стекната во странство**, а во согласност со Правилникот за начинот и постапката на добивање уверение за ревизор за лица кои поседуваат уверение за ревизор стекнато во странство.

Комисијата за **контрола на квалитетот на ревизорските услуги** усвои Годишен извештај за наодите од извршените контроли на Комисијата за контрола на квалитет на ревизорските услуги, за проверките согласно Годишниот план за 2016/2017 година. Во согласност со *Правилникот за начинот и постапката на контрола на квалитетот на друштвата за ревизија и на овластен ревизор – трговец поединец*, Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги усвои Годишен план за контрола на квалитет за 2017/2018 година. Во септември 2017 година, започна спроведување на проверки на контрола на квалитетот според Годишниот план за контрола на квалитет за 2017/2018 година. Методологијата за организација и спроведување на проверка за контрола на квалитетот на друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци е објавена на веб страната на ИОРПМ.

На 14 март 2017 година, на веб страната на ИОРПМ беше објавен Повик за пријавување на едукатори за обука и подготвување прашања и/или задачи за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор. На 24 април 2017 година, во дневните весници Дневник и Нова Македонија, како и на веб страната на ИОРПМ, повторно беше објавен Повик за пријавување на едукатори за обука и подготвување прашања и/или задачи за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор.

Регистарот на ревизори, Регистарот на овластени ревизори, Регистарот на друштва за ревизија, Регистарот на овластени ревизори – трговци поединци, и Регистарот на трајно одземени лиценци се усогласени со член 30 од Законот за ревизија, и истите се објавени на веб страната на ИОРПМ.

IFAC¹

Институтот на овластени ревизори на РМ доби статус на полноправна членка на IFAC, за што се одлучуваше на седницата на Собранието на IFAC што се одржа на 13 и 14 ноември 2013 година во Сеул, Јужна Кореја.

Меѓународна соработка

На 15 и 16 март и на 02 и 03 октомври 2017 година, назначени членови на ИОРПМ учествуваа на обуката за обучувачи од областа на ревизијата, организирана од страна на CFRR, канцеларија на Светска банка.

На 28 април 2017 година, претседателот на ИОРПМ одржа состанок со Mr. Tural Jamalov, кој ја презема функцијата на специјалист за финансиски менаџмент во канцеларијата на Светска банка, Скопје. Се дискутираше за надлежностите на ИОРПМ, развојот и надзор на професијата, Законот за ревизија, изготвување на листа на

¹ International Federation of Accountants.

Светска банка за рабгирање на друштвата за ревизија кои што се ангажираат за ревизија на проектите на Светска банка, како и други актуелни прашања.

На 04 мај 2017 година, претставници на ИОРПМ по покана од ICAEW учествуваа на Accountancy Profession Strategic Forum (APSF) 2017 што се одржа во Никозија, Кипар.

На 31 мај и 01 јуни 2017 година, претставници на ИОРПМ учествуваа на Форумот на мали и средни практики и EU-REPARIS Education Community of practice, заднички организирани од страна на CFRR и IFAC, што се одржаа во Виена, Австрија.

На 27 јуни 2017 година, претставници на ИОРПМ учествуваа на работна конференција на EU-REPARIS Програмата на тема "Achieving Excellence in Accounting Education: Sharing good practices and opportunities for reform", во контекст на регионалното истражување и публикацијата "Accountancy Education Benchmarking Study", која што се одржа во Воденица Мулино, Скопје. На работилница беа презентирани наодите од студијата во која меѓу шест земји од регионот, беа вклучени и програмите за едукација на ИОРПМ и Економскиот факултет при УКИМ.

На 29 јуни 2017 година, претседателот на ИОРПМ одржа состанок со претставници на CFRR, канцеларија на Светска банка, за дискусија за правците на идна соработка помеѓу ИОРПМ и CFRR.

На 27-29 септември 2017 година, по покана на Conseil Supérieur de l'Ordre Des Experts Comptables – CSOEC, претставник на ИОРПМ учествуваше на 72-от Конгрес на CSOEC, што се одржа во Лил, Франција.

На 19-20 октомври 2017 година, претставници на ИОРПМ учествуваа на панел сесијата насловена "Фокус на квалитетот на ревизијата" на работилница организирана од Светска банка, а во рамките на XII конгрес на сметководители и ревизори на Црна Гора, што се одржа во Бечичи.

На 24-25 октомври 2017 година претставник на ИОРПМ учествуваше на работилница од областа на надзор и контрола на квалитет на ревизијата што се одржа во Виена, а на покана на Светска банка.

На 27 и 28 ноември 2017 година, по покана на Хрватската ревизорска комора, ИОРПМ учествуваше со свои претставници на стручното советување што се одржа во Загреб.

Претставници на ИОРПМ учествуваа на конференција на Институтот на Албанија (IEKA) кој се одржа во Тирана на 18 ноември 2017 година.

ИОРПМ има важечки Меморандум за соработка со **Комората на ревизори на Република Азербејџан**.

Соработка со Совет за унапредување и надзор на ревизија на Република Македонија (СУНРПМ)

Претседателот, членови на Управниот одбор и претставници на ИОРПМ на покана на СУНРПМ, присуствуваа на состаноци за разгледувања на прашања што се однесуваат на доставени акти од страна на ИОРПМ за добивање мислење/согласност од СУНРПМ, како и за разгледување на прашања од интерес за развојот на професијата.

Во 2017 година, СУНРПМ даде согласност на следните акти на ИОРПМ:

- ✓ Годишна програма за работа на ИОРПМ за 2017 година.
- ✓ Правилникот за начинот и постапката на контрола на квалитетот на друштвата за ревизија и на овластен ревизор – трговец поединец.
- ✓ Програмата за обука на овластени ревизори кои ќе спроведуваат контрола на квалитет со дополнителна препорака.
- ✓ Годишниот извештај за наодите од извршените контроли на Комисијата за контрола на квалитет на ревизорските услуги, по планот за 2016/2017 година.

- ✓ Годишната програма за работа на Комисијата за контрола на квалитет за 2017 година.
- ✓ Годишниот извештај за работа на ИОРПМ за 2016 година.

Соработка со професионални организации и други институции во Република Македонија

На 02 и 06 март 2017 година, се одржаа состаноци помеѓу претставници од Министерство за финансии, Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, АССЕКО и Генерален секретаријат, во врска со прашања поврзани со софтверот за полагање на испити на државните институции.

Во 2017 година се одржаа повеќе состаноци помеѓу претседателот на ИОРПМ и Ленче Папазовска, претседател на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија (ИСОС), за дискусија за актуелни прашања.

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРПМ) се стекна со акредитација за вршење на Континуирано професионално усовршување за сметководители и овластени сметководители кое што се спроведува согласно Законот за вршење на сметководствени работи. Акредитацијата ја додели ICC Macedonia (International Chamber of Commerce Macedonia).

На 18 септември 2017 година, претставници на ИОРПМ одржа состанок со министерот за финансии, д-р Драган Тевдовски. На состанокот беше презентирана работата на ИОРПМ, беа разгледани актуелните состојби на ревизијата во Република Македонија и можностите за натамошен развој на ревизорската професија, и се дискутираа предлози и сугестии за подобрување на работата на овластените ревизори и релевантната законска регулатива.

На 25 септември 2017 година, претседателот на ИОРПМ одржа првична средба со новоназначениот в.д. претседател на СУНПРМ, Премтим Исени.

На 17.11.2017 година, претставници на ИОРПМ одржаа состанок со министерот за финансии, на кој се дискутираше за измени и дополнувања на Законот за ревизија.

II. Активности на телата на ИОРПМ

➤ Собрание

Собранието на ИОРПМ ги одржа 20-та и 21-та седница.

На седниците беа усвоени следните:

- Годишен извештај за работа на ИОРПМ за 2016 година (на 16.10.2017 година доби согласност од СУНПРМ).
- Годишната сметка и финансиските извештаи на ИОРПМ за годината што завршува на 31.12.2016 година и извештајот на ревизорот за финансиските извештаи на ИОРПМ за годината што завршува на 31.12.2016 година.
- Правилник за начинот и постапката за утврдување на повредите и за дисциплинските мерки на членовите на ИОРПМ, доставен до СУНПРМ за добивање согласност.

На 20-та седница беше потврдена одлуката за именување на еден член на Комисијата за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор, согласно член 24 и 25 на Статутот на ИОРПМ и усвоена одлука за именување на двајца овластени ревизори, членови на ИОРПМ, за членови на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија (СУНПРМ). Изборот беше спроведен со тајно гласање, согласно Статутот на ИОРПМ, по предлог на Управниот одбор на ИОРПМ. За членови на СУНПРМ беа избрани проф. д-р. Зорица Божиновска Лазаревска и Николаки Миов.

На 21-та седница беше разгледан Извештајот на Надзорниот одбор за годишната сметка и извештајот на ревизорот за финансиските извештаи на ИОРПМ за годината која завршува на 31 декември 2016 година и беше усвоена одлуката за потврдување на Одлуката на Управниот одбор за именување на член на Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги. На истата седница, беа спроведени избори за членовите на телата на ИОРПМ заради истекување на мандатот од три години. Изборите беа спроведени со тајно гласање, согласно Статутот на ИОРПМ, по предлог на Управниот одбор на ИОРПМ.

➤ **Надзорен одбор**

Надзорниот одбор на ИОРПМ ги разгледа следните:

- Пописниот елаборат од пописната комисија за утврдените состојби при пописот на средствата и обврските на Институтот за овластени ревизори на Република Македонија со состојба на 31.12.2016 година.
- Годишната сметка на ИОРПМ и Даночниот биланс за 2016 година, и други прашања поврзани со сметководствената евиденција и работењето на ИОРПМ.
- Нацрт ревизорски извештај и финансиски извештаи за 2016 година.
- Годишен извештај за работа на ИОРПМ за 2016 година и Годишна програма за работа на ИОРПМ за 2017 година.

Надзорниот одбор усвои:

- Извештај на Надзорниот одбор на ИОРПМ кон извештајот за работењето на ИОРПМ, годишната сметка за 2016 година и извештајот на ревизорот за финансиските извештаи на ИОРПМ за 2016 година доставени до Собранието на ИОРПМ.

➤ **Управен одбор**

Во 2017 година, Управниот одбор одржа тринаесет седници на кои ги усвои следните:

- Тримесечни извештаи за работа на ИОРПМ доставени до Советот за унапредување и надзор на ревизијата на РМ и Надзорниот одбор на ИОРПМ, заради редовно информирање.
- Одлуки за издавање на уверение за ревизор за лица кои го положиле испитот за стекнување звање ревизор.
- Одлуки за издавање на уверение за ревизор за лица кои квалификацијата за ревизор ја стекнале во странство.
- Разгледа и одобри препораки за зачленување на овластени ревизори во ИОРПМ, на овластен ревизор – трговец поединец, што се однесува на ТП за ревизија и сметководство 'Ревизија Витанова', и на друштво за ревизија, што се однесува на Друштво за ревизија и бизнис консалтинг 'А & БА Гроуп' ДООЕЛ Скопје.
- Предлог Годишен извештај за работа на ИОРПМ за 2016 година доставен до Собранието на ИОРПМ за усвојување.
- Финансиски план на ИОРПМ за 2017 година.
- Годишна програма за работа на ИОРПМ за 2018 година доставена до СУНРПМ за добивање согласност.
- Одлука за вработување на лице за вршење административно – технички работи за период од шест месеци и одлука за продолжување на работниот однос на неопределено време.
- Годишна програма за Континуирано професионално усовшување за 2017 година.
- Пописниот елаборат од пописната комисија за утврдените состојби при пописот на средствата и обврските на ИОРПМ со состојба на 31.12.2016 година.

- Програма за обука на овластени ревизори кои спроведуваат контрола на квалитет, доставена до СУНППМ за добивање согласност.
- Предлог одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на ИОРПМ за годината што завршува на 31.12.2015 година.
- Одлуки за покренување на дисциплинска постапка против членови на ИОРПМ.
- Одлуки за ослободување од одговорност за дисциплинска повреда, за Друштво за ревизија, проценка и финансиски консалтинг ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје, за Друштво за ревизија и консалтинг ТРИО-КОНСАЛТИНГ ДОО Гевгелија и за овластен ревизор – трговец поединец ТП ММ Ревизија – Радовиш.
- Одлуки за разрешување и назначување на член на Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги, потврдена од Собранието на ИОРПМ.
- Годишна и Тригодишна програма за работа на Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги, доставени до СУНППМ за добивање согласност.
- Предлог Правилникот за начинот и постапката за утврдување на повредите и за дисциплинските мерки на членовите на ИОРПМ, доставен до Собранието на ИОРПМ за усвојување и до СУНППМ согласност.
- Годишен извештај за спроведените проверки на контрола на квалитет по планот за 2016/2017 година, доставен до СУНППМ за добивање согласност.
- Одлука за изрекување на дисциплинска мерка – Времено исклучување од членство во ИОРПМ, за период од 6 месеци за Друштво за ревизија и консалтинг ЕВРОПСКИ ЦЕНТАР ЗА РЕВИЗИЈА ДОО Скопје.
- Нова форма на Прашалник за контрола на квалитет на ниво на ангажман, објавена на веб страната на ИОРПМ.
- Ревидиран Акциски план за доставување до IFAC.

Управниот одбор на ИОРПМ разгледа и одобри препораки за зачленување на овластени ревизори во ИОРПМ, материјали за доставување до СУНППМ согласно утврдениот модел за известување и размена на информации и податоци помеѓу ИОРПМ и СУНППМ во однос на спроведување на контрола на квалитетот, како и во однос на преостанатите активности на ИОРПМ. Ги разгледа Извештајот за периодична контрола кај друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци во 2017, Извештајот за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор во декември 2016 година и јуни 2017 година, и Извештајот за спроведување на КПУ во 2016 година.

Управниот одбор разгледуваше предлози и барања доставени до Управниот одбор од страна на членовите и комисиите на ИОРПМ, дописи доставени од СУНППМ, како и од страна на надворешни заинтересирани страни.

➤ **Комисии на ИОРПМ**

1. Комисија за регистрација на ревизори и овластени ревизори

Комисијата за регистрација на ревизори и овластени ревизори:

- Разгледа доставени барања за зачленување на овластени ревизори и до Управниот одбор достави Препораки за зачленување на нови овластени ревизори.
- Разгледа доставени барања за зачленување во ИОРПМ и усвои Препораки за зачленување на нов овластен ревизор – трговец поединец и на ново друштво за ревизија.

- Разгледа доставено барање за престанок на членство во ИОРПМ и усвои Препораки за престанок на членство во ИОРПМ.
- Разгледа доставени барања за признавање на квалификација за ревизор стекната во странство. По спроведена постапка согласно Правилникот за начинот и постапката на добивање уверение за ревизор за лица кои поседуваат уверение за ревизор стекнато во странство, достави Предлог до Управниот одбор на ИОРПМ за издавање уверенија за ревизор за пет баратели за признавање на квалификација за ревизор стекната во странство.
- Достави известувања до Управниот одбор на ИОРПМ за лица кои стекнале право за добивање уверение за ревизор, врз основа на добиен Список на кандидати кои ги положиле сите испити од Програмата за полагање на испитот за стекнување на звањето ревизор, од Комисијата за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор, за испитните сесии декември 2016 година и јуни 2017 година.
- Спроведе периодична контрола за 2017 година согласно Правилникот за спроведување на периодична контрола.
- Усвои Извештај за периодичната контрола на Комисијата за регистрација на ревизори и овластени ревизори за 2017 година, доставен до Управниот одбор на ИОРПМ.

Комисијата разгледуваше доставени информации за ажурирање на регистрите што ги води ИОРПМ, како и други актуелни прашања поврзани со надлежностите согласно Статутот.

2. Комисија за контрола на квалитетот на ревизорските услуги

Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги:

- Подготви и достави предлог за измени на Тарифникот за висината на членарината и надоместоците што ги наплатува Институтот.
- Подготви и усвои предлог Програма за обука на овластени ревизори кои спроведуваат контрола на квалитет и ја достави до Управниот одбор на ИОРПМ.
- Во рамките на постапката за контрола на квалитет, до друштвата за ревизија и овластените ревизори - трговци поединци се достави барање за доставување на годишни податоци до 15.06.2017 година, преку пополнување на образец Годишен извештај на активности и образец Прашалник за прелиминарни податоци.
- Подготви предлог Годишна програма за работа на Комисијата за контрола на квалитет на ревизорските услуги за 2017 година.
- Подготви периодични извештаи на активности за доставување до Управниот одбор и СУНРПМ, согласно усвоениот модел на известување и размена на податоци помеѓу СУНРПМ и ИОРПМ во врска со спроведувањето на контрола на квалитетот.
- Усвои Годишен извештај за наодите од извршените контроли, доставен до Управниот одбор за одобрување.
- Достави Известувања до Дисциплинската комисија во врска со спроведените проверки на контрола на квалитетот.
- Усвои Годишен план за контрола на квалитет за 2017/2018 година.
- Побара од друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци да достават ажурирани податоци за извршените ревизии заклучно со 30.09.2017 година.

- Во рамките на КПУ на настанот што се одржи на 28.09.2017 година, се одржи презентација за резултати и наодите од спроведените проверки на контрола на квалитетот во 2016 - 2017 година.
- Разгледуваше извештаи од спроведени проверки на контрола на квалитетот.
- Подготви нова форма на Прашалник за контрола на квалитет на ниво на ангажман, доставена до Управниот одбор за усвојување.

Комисијата извршуваше активности поврзани со спроведување на проверки за контрола на квалитет според Годишниот план за контрола на квалитет за 2016/2017 година.

Од 09.04.2015 година, назначен претставник на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија, учествува во работата на Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги на ИОРРМ, согласно член 8 став (1) точка б) од Законот за ревизија.

3. Дисциплинска комисија

Дисциплинската комисија подготви предлог Правилник за начинот и постапката за утврдување на повредите и за дисциплинските мерки на членовите на ИОРРМ, усогласен со Законот за ревизија и Статутот на ИОРРМ.

Дисциплинската комисија врз основа на известувања, периодични извештаи, извештаи од проверка на контрола на квалитет и други релевантни материјали доставени од Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги во врска со спроведените проверки на контрола на квалитетот подготви предлози до Управниот одбор за покренување на дисциплинска постапка против членови на ИОРРМ.

Врз основа на Одлуки на Управниот одбор за покренување на дисциплинска постапка против членови на ИОРРМ, спроведува дисциплински постапки согласно тековниот Правилник за начинот и постапката за утврдување на повредите и за дисциплинските мерки на членовите на ИОРРМ, Статутот на ИОРРМ и Законот за ревизија. Дисциплинската комисија подготви и достави известувања до Управниот одбор на ИОРРМ поврзани со спроведување на дисциплинските постапки. Дисциплинската комисија усвои препораката до Управниот одбор на ИОРРМ, за изрекување дисциплинска мерка – Времено исклучување од членство во ИОРРМ, за период од 6 месеци, за Друштво за ревизија и консалтинг ЕВРОПСКИ ЦЕНТАР ЗА РЕВИЗИЈА ДОО Скопје, и и усвои препораки до Управниот одбор за ослободување од одговорност за дисциплинска повреда, за две друштва за ревизија и еден овластен ревизор – трговец поединец.

Дисциплинската комисија разгледуваше дописи и други актуелни прашања поврзани со надлежностите согласно Статутот и тековниот Правилник за начинот и постапката за утврдување на повредите и за дисциплинските мерки на членовите на ИОРРМ.

4. Комисија за образование, обука и публикации

Комисијата за образование, обука и публикации:

- Ги подготви тримесечните изданија на Билтенот на ИОРРМ, кој што преку е-пошта се доставува до членовите на ИОРРМ.
- Подготви предлог Годишна програма за континуирано професионално усовршување (КПУ) за 2017 година, со предлог за начинот на спроведување и датуми и локации за спроведување на настаните за КПУ. При тоа, беа земени предвид препораките за Комисијата за образование, обука и публикации во Годишниот извештај за проверки на контрола на квалитет за 2015/2016 година, евалуациите на учесниците на настаните за КПУ одржани во 2016 година и други релевантни информации и податоци.
- Спроведе подготвителни активности за настаните за КПУ што се одржаа во 2017 година.

- Спроведе подготвителни активности за настаните за КПУ за сметководители што се одржаа на 10, 29 и 30 ноември 2017 година.
- Разгледуваше доставени документи во врска со барања за признавање на квалификација за ревизор стекната во странство и подготви Мислења за утврдување адекватност/веродостојност на програма според која кандидатот стекнал квалификација ревизор во странство.
- Подготви Извештај за спроведување на Континуирано професионално усовршување во 2016 година, доставен до Управниот одбор на ИОРРМ.
- Ги утврди презентациите за електронско следење на КПУ.

Комисијата за образование, обука и публикации разгледуваше актуелни прашања поврзани со спроведување на обука за кандидатите за полагање на испитот и спроведување на КПУ.

5. Комисија за спроведување на испитот за стекнување на звањето ревизор

Комисијата за спроведување на испитот за стекнување на звањето ревизор:

- Подготви предлог до Управниот одбор на ИОРРМ за спроведување на испитните сесии јуни/јули 2017 година и декември 2017 година.
- Подготви предлог до Управниот одбор на ИОРРМ за објавување на Повик за пријавување на интерес за координатор и оценувачи за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор и Повик за пријавување на испити за сесиите јуни/јули 2017 година и декември 2017 година, согласно член 54 од Законот за ревизија.
- Извршуваше подготвителни активности за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор за испитните сесии јуни 2017 година и декември 2017 година. Испитните сесии беа спроведени од 20 до 30 јуни 2017 година, и од 07 до 15 декември 2017 година.
- Ги утврди резултатите од испитните сесии што се одржаа во декември 2016 година и јуни 2017 година. Во двете испитни сесии, девет кандидати го положија испитот за стекнување на звањето ревизор.
- Комисијата подготви и усвои извештаи за спроведувањето на испитот за стекнување на звање ревизор во декември 2016 година и јуни 2017 година доставени до Управниот одбор на ИОРРМ.
- Усвои Извештаи за оценување по барање на кандидатите кои го полагаа испитот.
- Подготви и усвои извештаи за положен испит од областа на законска регулатива во РМ, по барања доставени од Комисијата за регистрација на ревизори и овластени ревизори, за баратели кои квалификацијата за ревизор ја стекнале во странство.

Комисијата разгледуваше актуелни прашања поврзани со спроведување на испитот за стекнување звање ревизор и постапката за признавање на квалификација за ревизор стекната во странство.

6. Комисија за спроведување на стручниот испит за стекнување звање ревизор

Комисијата за спроведување на стручниот испит за стекнување звање ревизор:

- Подготви и објави повик за пријавување на едукатори за обука и подготвување прашања и/или задачи за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор. Заради недоволен број на пријавени едукатори Комисијата повторно го објави повикот.

Комисијата разгледуваше и други актуелни прашања поврзани со спроведување на испитот за стекнување звање ревизор.

7. Комисијата за стандарди за ревизија

Комисијата за спроведување на испитот за стекнување на звањето ревизор:

- Подготви предлог до Управниот одбор за ажурирање на преводот на Меѓународните стандарди за ревизија и предлог на „Повик за пријавување на правни лица или групи од физички лица кои ќе извршат ажурирање на преводот на Меѓународните стандарди за ревизија“.

8. Комисијата за сметководствени стандарди немаше активности во 2017 година.

III. Финансиски информации

Во 2017 година, ИОРРМ оствари приходи од членарина за овластените ревизори, друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци, спроведување на испитот за стекнување звање ревизор, спроведување на КПУ и практични семинари, и друго.

Подолу е дадена табела со споредбени информации во однос на Финансискиот план на ИОРРМ за 2017 година и реализираните приходи и расходи во 2017 година, споредбен податок со 2016 година, учество на приходи/расходи по одделни ставки во вкупните приходи/расходи, и процент на реализирано во однос на планирано за 2017 година.

Позначајни отстапувања помеѓу планираните и реализираните приходи и расходи за 2017 година.

1. Приходи

Надомест за полагање на испит за стекнување звање ревизор (согласно член 54 од Законот за ревизија). Отстапување од -33,4 % се должи на намалување на бројот на пријавување на испити, бидејќи во 2017 година испитот сеуште го полагаат само тековни кандидати.

Надомест за полагање на испит за стекнување звање ревизор (согласно член 27а-27с од Законот за ревизија). Отстапување од -100% се должи на неспроведени испити за стекнување звање ревизор согласно Законот за измени и дополнувања на Законот за ревизија 'Службен весник на РМ, 188/2013 година'. Спроведени се подготвителни активности и разговори со надлежните институции за спорни прашања.

Семинари (обука за алатки, практичен семинар, испит). Отстапување од -80,2% се должи на неспроведена обука за алатката, како и неодржани семинари за обука на кандидатите заради недоволен број на заинтересирани кандидати. Исто така, одржувањето на практични семинари е одложено за првото тримесечје на 2018 година.

Стручна литература. Отстапување од -60,8 % се должи на намален интерес за литературата за полагање на испитот, бидејќи во 2017 година испитот сеуште го полагаат само тековни кандидати.

2. Расходи

Расходи за испитот согласно член 54 од ЗР. Отстапување од -34,1% се должи на трошоците што зависат од бројот на кандидати кои го полагаат испитот и пријавени испити по испитна сесија, и намалени трошоци за активностите и материјалите за спроведување на испитот.

Расходи за испитот согласно член 27а-27у од ЗР. Отстапување од -96,2% се должи на неспроведени испити за стекнување звање ревизор согласно Законот за измени и дополнувања на Законот за ревизија 'Службен весник на РМ, 188/2013'.

Еднократен надоместок за воспоставување на електронскиот систем за полагање на испитот. Отстапување од -100% се должи на невоспоставен на електронскиот систем за полагање на испитот согласно Законот за измени и дополнувања на Законот за ревизија 'Службен весник на РМ, 188/2013'.

Расходи за семинари. Отстапување од -85,4% се должи на неодржани семинари за обука на кандидатите заради недоволен број на заинтересирани кандидати. Покрај тоа, во 2017 година не беа одржани практични семинари кои што се одложени а почетокот на 2018 година.

Расход за контрола на квалитет. Отстапување од -56,2% се должи на неможноста да се предвиди бројот и опфатот на спроведените проверки за контрола на квалитет во текот на годината.

Стручна литература и ажурирање/превод (МСР, прирачници, алатка РАСК РЕ). Отстапување од -99,2% се должи на неспроведни активности за ажурирање/превод.

Канцелариски трошоци. Отстапување од -27,8% се должи на намалена потреба за набавка на канцелариски материјал.

Одржување на состаноци на телата на ИОРРМ. Отстапување од -56,2% се должи на неможноста да се предвиди бројот на состаноци што ќе се одржат во текот на годината.

Учество на меѓународни конференции. Отстапување од 60,8% се должи на зголемен интензитет на остварени патувања за учество на меѓународни конференции и настани.

	Приходи	Број на лица	Износ по лице (денари)	Коментар	Вкупно	Вкупно	Вкупно	Реализирано	Реализирано	Учество во
					планирано 2017 (денари)	реализирано 2017 (денари)	реализирано 2016 (денари)	2017 во однос на 2016 (отстапување) %	2017 во однос на планирано (отстапување) %	вкупни приходи 2017 %
1	Приходи									
1,1	Членарина - овластени ревизори	190	6.000		1.140.000	1.200.000	1.131.000	6,1%	5,3%	12%
1,2	Членарина - друштва за ревизија и овластени ревизори - ТП			1% од приходи од ревизија и услуги поврзани со ревизија во РМ	4.600.000	4.646.388	4.641.740	0,1%	1,0%	48%
1,3	Надомест за полагање на испит за стекнување звање ревизор (согласно член 54 од Законот за ревизија)	140	9.200	2 сесии по 70 испити	1.288.000	858.400	1.354.800	-36,6%	-33,4%	9%
1,3,1	Надомест за полагање на испит за стекнување звање ревизор (согласно член 27а-27с од Законот за ревизија)	15	73.600	1 сесија	1.104.000	0	0	0,0%	-100,0%	0%
1,4	Семинари (обука за алатки, практичен семинар, испит)				1.000.000	198.000	288.000	-31,3%	-80,2%	2%
1,5	Континуирано професионално усовршување	190	10.000		1.900.000	2.132.000	1.969.000	8,3%	12,2%	22%
1,6	Контрола на квалитет			5 вонредни контроли	518.000	580.900	161.875	258,9%	12,1%	6%
1,7	Стручна литература				50.000	19.600	45.000	-56,4%	-60,8%	0%
1,8	Останати приходи				100.000	95.853	60.142	59,4%	-4,1%	1%
	Вкупно приходи				11.700.000	9.731.141	9.651.557			100%

	Расходи	% од приходи	Коментар	Вкупно	Вкупно	Вкупно	Реализирано	Реализирано	Учество во
				планирано 2017 (денари)	реализирано 2017 (денари)	реализирано 2016 (денари)	2017 во однос на 2016 (отстапување) %	2017 во однос на планирано (отстапување) %	вкупни расходи 2017 %
2	Расходи								
2,1	Бруто плати и надоместоци		4 вработени	3.375.000	3.349.149	3.128.007	7,1%	-0,8%	40%
2,2	Расходи за испитот согласно член 54 од ЗР	40,00%	(% од 1.3)	515.200	339.567	480.994	-29,4%	-34,1%	4%
2,2	Расходи за испитот согласно член 27а-27у од ЗР	60,00%	(% од 1.3.1)	662.400	25.369	0	0,0%	-96,2%	0%
2,2,2	Еднократен надоместок за воспоставување на електронскиот систем за полагање на испитот			953.480	0	0	0,0%	-100,0%	0%
2,3	Расходи за семинари (% од 1.4)	70,00%	(% од 1.4)	700.000	102.031	176.442	-42,2%	-85,4%	1%
2,4	Расход за контрола на квалитетот			200.000	87.516	202.762	-56,8%	-56,2%	1%
2,5	Расход за КПУ (% од 1.5)	30,00%	(% од 1.5)	570.000	671.697	490.630	36,9%	17,8%	8%
2,6	Стручна литература и ажурирање/превод (МСР, прирачници, алатка РАСК РЕ)			600.000	5.020	648.755	-99,2%	-99,2%	0%
2,7	Канцелариски трошоци			50.000	36.097	43.881	-17,7%	-27,8%	0%
2,8	Административни трошоци			150.000	145.035	141.208	2,7%	-3,3%	2%
2,9	Телекомуникациски услуги и пошта			100.000	68.878	94.566	-27,2%	-31,1%	1%
2,10	Одржување на состаноци на телата на ИОРРМ			1.000.000	792.945	911.925	-13,0%	-20,7%	10%
2,11	Комуналии			270.000	295.055	266.019	10,9%	9,3%	4%
2,12	Сметководство и ревизија на годишна сметка			210.000	234.952	209.229	12,3%	11,9%	3%
2,13	Совет за унапредување и надзор на ревизијата		15% од вкупни приходи	1.450.000	1.447.734	1.232.486	17,5%	-0,2%	17%
2,14	Учество на меѓународни конференции			100.000	160.801	51.263	213,7%	60,8%	2%
2,15	Членарина и други трошоци поврзани со членството во IFAC			291.429	291.429	286.615	1,7%	0,0%	3%
2,16	Вкупно 2.1 - 2.15			11.197.509	8.053.275	8.364.782			
2,17	Други и непредвидени трошоци (% од 2.16)	3,00%		335.925	283.336	336.910	-15,9%	-15,7%	3%
	Вкупни расходи			11.533.434	8.336.611	8.701.692			100%

Нето приходи				166.566	1.394.530	949.865			
---------------------	--	--	--	----------------	------------------	----------------	--	--	--

3 Дополнителни информации:									
3,1 Пренесени дел на вишокот на приходи од претходните години					4.228.412				
3,2 Депозити				2.500.000	2.500.000				

IV. Анализа на реализирање на активностите од Годишната програма за работа за 2017 година

Планирана активност	Статус на реализирана активност
1. Водење на Регистар на ревизори, Регистар на овластени ревизори, Регистар на друштва за ревизија, Регистар на овластени ревизори – трговци поединци и Регистар на трајно одземени лиценци.	Реализирано.
2. Изготвување и усвојување на Годишна програма и Финансиски план на ИОРПМ за 2017 година.	Реализирано.
3. Изготвување и усвојување на Годишен извештај за работа на ИОРПМ за 2016 година	Реализирано.
4. Изготвување на Програма за Континуирано професионално усовршување на овластените ревизори за 2017 година, во согласност со најновите достигнувања во професијата.	Реализирано.
5. Организирање и спроведување на континуирано професионално усовршување.	Реализирано. Настаните беа одржани во јуни, септември и ноември/декември 2017 година.
6. Организирање и спроведување на практични семинари од областа на ревизијата.	Одложено за првото тримесечје на 2018 година заради подготвителни активности.
7. Организирање на обука за примена на ревизорската алатка (РАСК РЕ).	Одложено заради финализирање на адаптација на македонската верзија на алатката.
8. Изготвување упатства за изготвување на ревизорска документација.	Одложено за 2018 година заради финансиски импликации на активноста и поврзаност со спроведување на други активности.
9. Организирање и спроведување на испит за стекнување на звањето ревизор.	Реализирано. Во 2017 година, ИОРПМ спроведе две сесии на испитот за стекнување на звањето ревизор, во јуни/јули и во декември 2017 година, согласно член 54 од Законот за ревизија.
10. Донесување на тригодишна и годишна програма за контрола над членовите на Институтот.	Реализирано.

<p>11. Спроведување контрола на квалитетот над членовите на Институтот.</p>	<p>Реализирано. Повеќе информации се дадени во Годишниот извештај за наодите од извршените контроли на Комисијата за контрола на квалитет на ревизорските услуги, објавен на веб страната на ИОРПМ.</p>
<p>12. Преведување и објавување во 'Службен весник на РМ' на Меѓународните стандарди за ревизија (МСР), Меѓународните стандарди за контрола на квалитет и Кодексот на етика за професионални сметководители на IFAC.</p>	<p>Не е реализирано. Поврзано со надлежност на Министерството за финансии и финансиски импликации на активноста за ИОРПМ. Започнати се подготвителни активности и земено предвид во Годишната програма за 2018 година.</p>
<p>13. Следење на примената на МСР, Кодексот на етика за професионални сметководители на IFAC кај друштвата за ревизија и кај овластените ревизори – трговци поединци.</p>	<p>Реализирано.</p>
<p>14. Промовирање на МСР и Кодексот на етика за професионални сметководители на IFAC.</p>	<p>Реализирано.</p>
<p>15. Спроведување на дисциплински постапки и изрекување мерки на членовите опоради повреда на МСР, Кодексот на етика за професионални сметководители на IFAC и актите на ИОРПМ.</p>	<p>Реализирано. Во 2017 година, ИОРПМ изрече дисциплинска мерка 'Времено исклучување од членство' за едно друштво за ревизија, врз основа на извршена контрола на квалитетот на ревизорските услуги.</p>
<p>16. Донесување програма за обука на овластените ревизори кои спроведуваат контрола на квалитет.</p>	<p>Реализирано.</p>
<p>17. Издавање на Билтен на ИОРПМ.</p>	<p>Реализирано.</p>
<p>18. Соработка со регулаторни тела и институции во земјата</p>	<p>Реализирано.</p>
<p>19. Соработка со професионални организации на сметководители и ревизори и други професионални организации, во земјата и во странство.</p>	<p>Реализирано.</p>
<p>20. Усогласување на актите на ИОРПМ со Законот за измени и дополнувања на Законот за ревизија (Службен весник на РМ, 188/2013, 138/2014, 192/2015 и 23/2016 година).</p>	<p>Делумно реализирано. Активноста ќе продолжи во 2018 година.</p>

<p>21. Изготвување на Правилник и методолошко упатство за контрола на конфликт на интереси.</p>	<p>Не е реализирано. Земено предвид во Годишната програма за 2018 година.</p>
<p>22. Изготвување и усвојување на Одлука за утврдување на минимален број на часови и Одлука за минимален надоместок по 1 час за ангажмани за законска ревизија.</p>	<p>Не е реализирано. Земено предвид во Годишната програма за 2018 година.</p>

Борислав Атанасовски
Претседател на ИОРРМ